

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ"  
L'UNIVERSITÉ "ST CYRILLE ET MÉTHODE"- SKOPJE

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ"  
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ "ЈУСТИНІЈАН ПРВИ"- СКОПЈЕ

ГОДИШНИК  
НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ  
“ЈУСТИНІЈАН ПРВИ” ВО СКОПЈЕ

ГОДИШНИК	ТАМ 52	СКОПЈЕ	2015
----------	--------	--------	------

ANNUAIRE  
DE LA FACULTÉ DE DROIT  
“JUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE

Уредници:

д-р Добринка Тасковска (Република Македонија)  
д-р Јасна Бачовска Недик (Република Македонија)

Уредувачки одбор:

д-р Каролина Ристова Астерруд (Република Македонија)  
д-р Драган Митровик (Србија)  
д-р Јовица Трикула (Србија)  
д-р Мартијан Павчник (Словенија)  
д-р Албин Иличар (Словенија)  
д-р Дончо Хрусанов (Бугарија)  
д-р Мелихе Повлакиќ (Босна и Херцеговина)  
д-р Христина Рукчева Гасев (секретар)  
д-р Милена Апостоловска – Степаноска (секретар)


Правен факултет “Јустинијан Први”  
ул. “Тодор Дечев” № 1000 Скопје, Република Македонија

Годишник на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје, објавен во чест на  
проф д-р ЛАЗАР КЕТАНОВСКИ

Печат: АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ  
Тираж: 300

ВО ЧЕСТ НА  
ПРОФ. Д-Р ЛАЗАР КЕТАНОВСКИ

Скопје 2015



НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ  
“ЈУСТИНІЈАН ПРВИ” ВО СКОПЈЕ  
ГОДИШНИК  
НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ  
“ЈУСТИНІЈАН ПРВИ” ВО СКОПЈЕ

ANNUAIRE

NA PRAVNILOT FAKULTET  
“JUSTINIANUS PRIMUS” VO SKOPJE  
DE LA FACULTÉ DE DROIT  
“JUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE

## СОДРЖИНА

1.	д-р Јасна Бачовска Неоск, д-р Каролина Ристовска-Астнер	1
2.	Институционализирање на социолошката на правото и социолошкиот метод .....	1
3.	д-р Драган М. Митровски	15
4.	ШТА ЛЕСТЕ, А ШТА НИЈЕ ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО .....	25
5.	БЕРСКАТА ГОЛЕРАНЦИЈА И СОРАБОТКА И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ .....	37
6.	ПРОТИВПРАВНОТО ОДВЕДУВАЊЕ ИЛИ ЗАДРЖУВАЊЕ НА ДЕЦАТА: ПАТОЛОШКИ АСПЕКТ НА ДИСОЛУЦИЈАТА НА ПРЕКУГРАНИЧНИТЕ БРАКОВИ .....	53
7.	д-р Весна Петровска, м-р Елена Нешоска	53
8.	НОВИ РАЗВОЈНИ ТЕНДЕНЦИИ НА ДАНОЧНОТО ПРАВО НА ГЛОБАЛНО НИВО .....	53
9.	д-р Методија Калевче	53
10.	КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА НА ТЕЛЕСНИОТ ИНТЕГРИТET .....	71
11.	д-р Јадранка Димитрија-Димитровска, м-р Моника Ковачевска	71
12.	ПРЕДИЗВИДИТЕ НА ДИИТАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЈА И ПРАВНАТА РАМКА НА ИЗЛАВАЧКИОТ ДОГОВОР ЗА НАУЧНО И ЛИТАРАТУРНО ТВОРЕЧТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА .....	87
13.	д-р Гордан Коевски	87
14.	СУБОРДИНИРАН ДОЛГ (поим, карактеристики, практична примена) .....	125
15.	д-р Димитар Генев	125
16.	ЕКТОГА .....	141
17.	10. д-р Татјана Петрушевска, м-р Марјан Попески	141
18.	РЕТОРИКА - НАЧИННИ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ДУШИТЕ НА СЛУШАТЕЛИТЕ .....	179
19.	11. д-р Рената Тренеска-Дескоска	179
20.	РЕЛИГИЈАТА ВО ЈАВНАТА СФЕРА ВО СОВРЕМЕНА ЕВРОПА .....	201
21.	д-р Танja Каракаминова-Јосковска	201
22.	ПРИСТАПУВАЊЕТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ЧОВЕЧКОВИТЕ ПРАВА - ПОПЕЛМУТРЕДИЗИДЕНТИ .....	221
23.	д-р Тони Дескоски, м-р Виктор Докоски	221
24.	ПРИЗНАВАЊЕ ИЗВРШУВАЊЕ НА СУДСКИ ОДЛУКИ СПОРЕД ХАЛКАТА КОНЕЦИЈА ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАДЛЕЖЕН СУД ОД 2005 ГОДИНА .....	229
25.	д-р Марика Ристовска	229
26.	УСТАВНИИОТ СИСТЕМ НА БЕЛИЈА КАКО ОБЛИК НА ПАРЛАМЕНТАРНА МОНАРХИЈА И ФЕДЕРАЦИЈА .....	249
27.	15. д-р Мелника Гризо	249
28.	REGIONAL APPROACH .....	267
29.	16. д-р Александра Македонска, д-р Александар Стојков	267
30.	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И ЛОКАЛНИТЕ ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ ВО ДРЖАВИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА .....	281

17.	<i>Соф. Александар Георгиев - Тримакрофилова, д-р Елена Апостолова</i>	СОЦИАЛНО-РЕЛЕВАНТНОТО ДЕЙСТВИЕ КАКО ЕЛЕМЕНТ НА КАЗНЕНОТО ДЕЛО ВО МАКЕДОНСКАТА КАЗНЕНО ПРАВНА ТЕОРИЈА	295
18.	<i>д-р Ненад Марковски</i>	ЦИВИЛНОТО ОПШТЕСТВО НИЗ ПРИЗМА НА ИСЛАМСКАТА РЕЛИГИЈА	311
19.	<i>д-р Иван Даунчевски</i>	УЛОГАТА НА КИТЕРЕСНИТЕ ГРУПИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОЦЕРУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА	331
20.	<i>д-р Владислав Бодиновски</i>	ДРЖАВАТАНА КАРЛО ВЕЛКИ И ОБЕДЕНETA ЕВРОПА - СВЕТОТО РИМСКО ЦАРСТВО КАКО СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПСКА УНЕЈА	349
21.	<i>д-р Ѓарко Спасески</i>	Сличности и разлики помеѓу правните институтути променети околности и вишта сиља кај договорот за продажба во домашното и во споредбеното право	357
22.	<i>д-р Благдана Петревска</i>	НАЧИНOT НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЧИТЕ ВО БАНКАРСКОТО РАБОТЕЊЕ	375
23.	<i>д-р Елин Кралчики Буџаран</i>	МЕСТОТО НА СЛУЖБЕНОСТИТЕ (SERVITUTES) ВО РИМСКОТО СТВАРНО ПРАВО	387
24.	<i>д-р Христина Руичева Тасев</i>	РАЗВОЈ НА ИДЕЈАТА ЗА ПОДЕЛБА НА ВЛАСТА ВО РИМСКАТА РЕПУБЛИКА-ПАРАДЕЛСИ СО СОВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАСТА	405
25.	<i>д-р Милена Чештимировска- Степаноска</i>	ЕВРОПСКОТО ПРДЖАВЈАНСТВО КАКО ЕДЕН ОД МЕЖДИМУМите НА ЕВРОПСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЕВРОПСКИот ЕДЕМЕНТИЕТ	421
26.	<i>д-р Александар Ѓ. Слисаров</i>	ЛЕГАЛИТЕТ НА ХУМАНИТАРНИТЕ НЕТЕРВЕЛЦИ	439
27.	<i>д-р Драги Ранковски</i>	ОН-ЛАДИ ВОДЕЊЕ НА ПОЛИТИКИ КАМПАНИИ	457
28.	<i>д-р Борка Глишевска</i>	СПРАВДИЛНОСТА НА АНГЛОСАКСОНСКИИИ КОНЦЕПТИ НА СФЕРМОСУТНА ПОЧУДАТА ВО МЕТУЧАРОВСКАТА ПРОПЛАШЧА НА СТОКИ	467
29.	<i>д-р Александар Спасовски</i>	ЗА НЕКОИ АСПЕКТИ НА МОДЕОТ НА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	485
30.	<i>м-р Катерина Жатева</i>	ЕМИПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕРЕКТИВАТА ЗА ТИМЕ SHARE ВО МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО	495
31.	<i>д-р Викторица Балакова</i>	THE EMPIRE'S PROPERTY, PROPERTY, OR SOMETHING BETWEEN? ..... 505	
32.	<i>д-р Никола Амбарков</i>	АВСТРИО-УНГАРСКАТА МОНАРХИЈА И НЕЈЗИНИОТ КОНСОЦИЈАТИВЕН ИНЖЕНЕРИНГ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (1910-1914)	519

## ИНСТИТУЦИОНАЛIZирање на социолошкиот метод правото и социолошкиот метод

1.02 Прегледна научна статија  
УДК: 316.334.4-027.12

### *Апостолаки*

Во услови кога терниот позитивизам, особено во Република Македонија, го неутрализира значењето на теоријата на правото и ја засилува тенденцијата „правото како занает“, сметаме дека е потребно да се актуелизираат прашањата за интелектуалното значење на дипломата правник и основите на правниото знаење.

Трудот го обработува институционализирането на социологијата на правото на научно и наставно ниво и традиционалната поврзаност на идентите за правото и идентите за општеството. Социологијата на правото е втемелена од правниците, но и централните идеи на современата филозофија се исто така посветени на правото.

Правото не е вештлина или не е само тоа. Правото е култура, идеа, начин на живот. Во време на демонополизација на правната професија и кога процесите кон ја детерминираат модерната правна наука како што се глобализација, интернационализација, универзализација на правото, интедисциплинарнаност и потреба за практичен знаења, неопходно е поставување на нови теоретски темели на правното знаење.

Правото во акција, ефектиг од правото, потребата од глобализација и социологијата се причина за ренесанса на социологијата на правото на глобално и европско ниво, па и регионално, но не и во Република Македонија и покрај тоа што Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, негуваше една богата и квалитетна традиција на теорија на правото.

- [10] The Federalist, N.10
- [11] Wallbank, F. W. et al. Ed. *Cambridge Ancient History*, Second edition, Vol. 7, Part II.
- [12] The Rise of Rome to 220 B.C. Cambridge University Press, 2006.

[13] Аристотел. *Никомахова етика*. Скопје: Три, 2003.

[14] Борковски, Ендру и Ду Плесис, Пол. Учебник по Римско право. Скопје: Просветно дело, 2009.

[15] Мештер, Ернест. *Вовед во нововековната политичка филозофија*. Скопје: Аз-Бук, 2006.

[16] Борковски, Ендру и Ду Плесис, Пол. Учебник по Римско право. Скопје: Просветно дело, 2009.

[17] Пухан, Иво. Поленак-Акимовска, Мирана. Бучковски, Владо. Наумовски, Гоце. *Римско право*. Скопје: Правен факултет „Устинијан Прв“, 2014.

[18] Шипешус, Рајхолд. *Општа теорија за државата*. Скопје: Арс Ламина, 2011.

[19] Шкарлик, Светомир. Иванов, Ѓорѓе. *Политички теории. Античка*. Скопје: Правен факултет „Устинијан Прв“, 2006.

[20] Шкарлик, Светомир. Стилановска-Давкова, Гордана. Установно право. Скопје: Правен факултет „Устинијан Прв“, 2007.

Л-р Милена Алостоловска Степаноска (доцент)

## „ЕВРОПСКОТО ДРЖАВЈАНСТВО КАКО ЕДЕН ОД МЕХАНИЗМИТЕ НА ЕВРОПСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЕВРОПСКИОТ ИДЕНТИТЕТ“

### Abstract

The author of the article defines the European citizenship that was introduced with the Treaty of Maastricht like one of the mechanisms brought by the European institutions in the process of creating the European identity. In order to proof her claims the author firstly gives short retrospective analyse in creating the terms "citizen" and "citizenship". In the second and in the third part of the article the author gives explanation on the term European citizenship from two perspectives: theoretical and legal. In the end of the article is the summarized concluding of the research.

Key words: European citizenship, Maastricht Treaty, European identity

### 1. Вовед

Кога станува збор за европското државјанство, потребно е пред сè да се одговори на прашањето како европското државјанство добило формален статус и законска обврска, и низ една метаполошка перспектива да се види дека создавањето на државјанството е динамичен процес за којшто не може да се каже дека настанац ол долгу кон горе или обратно. Со воведувачтво на државјанството на ЕУ, со Договорот од Мастрихт се отворила широка лебата меѓу политичарите, теоретичарите и политиците јасност за јаката природна ова државјанство. Во таа насока биле поставени следните прашања: Џали може европското државјанство да биде одвоено од националното? Дали државјанството на ЕУ е комплементарно со националното државјанство или пак претставува замена на националното државјанство?

По однос на сите погоре поставени прашања, истражуващите се согласни за едно, а тоа е лека формата на европско државјанство е возможна, но мора да ги промени функционалните сфаќања на идеалите и институциите што го носат статусот на државјанство. Така дискусијата за европското државјанство има тенденција да придонесе до пошироко истражување за иднината на државјанството. Сепак, за да се паде објаснување за трансформација на дефи-

"ицијата држава-частество, којшто е потребен да се направи кратка историска претропсектива на значењето на термините „државјанство“ и „државјанин“. Сè до 1930-тите години, поимот „државјанство“ бил именуван и не бил прелет на проучување од социополитиките, подека, пак следбениците на левишката тврделе дека правата што произлегуваат од државјанството се бирократска незаконност. Отогаш настанува политизација на поимот „државјанство“, бидејќи и партиите од левишката и партиската о.левишката се обидувале да го прилагодат неговото симболичко и семантичко значење со зборовите како еманципација, партиципација, заедница и права.<sup>1</sup> Мощните често доаѓаат до забуни што државјанството се поистоветува со националната припадност. Современите теории ја дефинираат националноста како правен концепт којшто го дефинира правно членството на еден поединец во државата, односно како правен идентитет од којшто не произлегуваат никакви права, но е можно да произлезат долгности. Државјанството од друга страна е формата на припадничтво, што се основа на правни и социјални овластувања, коишто можат да бидат пренесени или одземени независно од националната припадност.<sup>2</sup> Критериумите за стекнување или губење на државјанството се во експлуативна налиčност на државите и значително се разликуваат од една држава до друга.

Модерните дискусиии за државјанството се развиваат од идентите на Т.Х. Маршал, кој ги изнел во неговото дело „Државјанството и социјалната класа“<sup>3</sup>. Тој тврдел дека државјанството значи целосно членство во заедницата, коишто има вклучување учество на поединците во одредување на условите за една ваква асоцијација. Во тој контекст, тој посматрам тврдел дека државјанството се однесува на поимот на еднаквост преку граѓанските, политичките и социјалните права (правот на јавно образование, здравственост, осигурување, пензија итн.). Со гарантирањето на овие права за сите, државата на благотоштото ја осигурува дека секој член на заедницата ќе се чувствува како посебен припадник на јавностата.<sup>4</sup>

Сепак, државјанството не се однесува само на правниот статус, којшто е дефиниран преку правата и обврските на државјанчинот, туку тоа се однесува и на идентитетот, бидејќи поседуваат прашања политичка идентитет и национално единство во британскиот општество.<sup>5</sup>

Терминот „државјанин“ има различни значења во различни историски периоди и на различни јазици. Макс Вебер разликувал три значења и сите три биле поврзани со социјално-историскиот феномен, којшто е поврзан за

<sup>1</sup> Liza Tsaliki, види ол. цит. дело стр. 162  
<sup>2</sup> Исто.  
<sup>3</sup> Marshall, T.H. 1950: *Citizenship and Social Class and Other Essays*, Cambridge University Press, London.  
<sup>4</sup> Т.Н. Marshal, ол. цит. дело стр. 46.  
<sup>5</sup> Исто.

западната промилитација.<sup>6</sup> Под државјанин може да се подразбира припадник на некој град, социјал-географски идентитет, член на политичка заедница, геополитички идентитет или припадник на партикуларна социјална страна или класа, што е вкупност социјално-културен ентитет. Кога станува збор за значењето на државјанинот како член на одредена политичка заедница, потребно е да се каже дека може да дојде до определени нејасноти при дефинирањето на значењето. Така, да се биде припадник на одредена политичка заедница има различно значење и зависи прво од барањата што треба да се исполнат за членство во таа заедница, и значењето за припадник на одредена заедница е различно и зависи од заедницата во којашто се членува, но може да постојат барања чиенито исполнување е потребно, а што не се поврзани со природата на заедницата. Така и значењето на терминот државјанин се менувало низ историјата.

Терминот „државјанство“ во оваа дефиниција во којашто постои денес, може да се каже дека е резултат на социјално-економиските трансформации што произведе како резултат на Американската и Француската Револуција од една страна и Индустриската револуција од друга. Овие револуции резултираат со создавање демократски национални држави, што станаа парадигма на формите на политичка заедница и дадоа материјална и интелектуална основа за создавање модерна концепција на државјанство. Во оваа насока постојат теоретичари кои го слаборираат процесот на создавањето демократско државјанство во Западна Европа, во XIX и XX век.<sup>7</sup> Според Роккан (Rokkan), создавањето на државјанството било резултат на меѓусебно поврзаните процеси на градежето на државата, појавата на комерцијалното индустриско општество и создавањето на националната свест.

Секој од трите гореспоменати процеси бил предуслов за формирањето државјанство. Така првата фаза, т.е. градежето на државата се состоела од административна, воена и културна унификација на елитите, коишто била прицружена со територијална консолидација и создавање елементите на бирократска и легална инфраструктура. Во оваа фаза се создала суверена политичка заедница, којашто поседувала авторитет за сите дејствија на дадена територија. Втората фаза е појавата на комерцијални и индустриски економии. Сејј првите првите промишлени и индустриски центри се создале во Европа и САД, а со тоја и потрошувачките економии, коешто е унифициран градежето на потребни на потрошувачките систем за мерење и валута, како и воспоставување портен систем, стандарден систем за правни и обезбеди избор за национално единство во британскиот општество.

Терминот „државјанин“ има различни значења во различни историски

периоди и на различни јазици. Макс Вебер разликувал три значења и сите три

<sup>6</sup> Weber, M. 1968: *On Charisma and Institution Building*, University of Chicago Press, Chicago: 239.  
<sup>7</sup> Bellamy, R., Castiglione, D. and Shaw, J. 2006: *Introduction: From National to Transnational Citizenship, Making European Citizens: Civic Inclusion in a Transnational context*, ed. Richard Bellamy, Dario Castiglione and Jo Shaw, Palgrave Macmillan, New York: 1.

<sup>6</sup> Weber, M. 1968: *On Charisma and Institution Building*, University of Chicago Press, Chicago: 239.

<sup>7</sup> Bellamy, R., Castiglione, D. and Shaw, J. 2006: *Introduction: From National to Transnational Citizenship, Making European Citizens: Civic Inclusion in a Transnational context*, ed. Richard Bellamy, Dario Castiglione and Jo Shaw, Palgrave Macmillan, New York: 1.

запложително образование, јазична стандардизација итн. Тоа придонело да се промовира заеднички јазик и писменост, соодветна за работната сила која располагала со вештините, потребни на индустриската. Овие механизми помогнале да се создадат врски меѓу самите припадници на една нација, како и помеѓу припадниците на нацијата и државата.<sup>8</sup>

Крајниот ефект од гореспоменатите три процеса било да се создаде нација и нејзините припадници да имаат еднакви права пред законот; еднакви права кога станува збор за продавање, купување добра и услуги и нивните интереси да бидат заштитени од суверен политички авторитет, којшто произлегува од нивното политичко единство и којшто има национален идентитет што ја формира лојалноста на народот кон државата. Овие три елементи се важни за демократското државјанство. Така, првият дава основа сите припадници на народот да имаат еднаква заптита пред законот; вториот создава заедница на интереси, особено во контролирането на оние кои ја водат државата, доволно за да се обезбеди чувство дека оние кои владеат се контролирани и одговараат на потребите на оние со кои се владее. Третиот елемент придонесува државјанинот да се чувствува како дел од народот, кој дели одредени заеднички вредности и обврски со другите припадници на народот. Како резултат на овој социјално-историски развој, дејстс на државјанството се гледа како на комплексна консталација од законски и дескриптивни значења, коишто индицираат членство во политичка заедница што има својства на државност и владеење на народот.<sup>9</sup>

#### 4.1. Составни делови на државјанството

Доколку се направи една анализа, ќе се види дека можат да се разделят три составни дела, коишто ја карактеризираат припадноста на политичката заедница: дисциплиска/доброволна, одлучувачка и алокативна. Првата се однесува на правилата и принципите за припадност, според коишто поединец или група може да припаѓаат или да се искушат од припадноста на определена политичка заедница. Во најголем број земји во светот, овој дел од државјанството се однесува на националната припадност. Најчесто националността стружи како критериум за да се разликуваат граѓаните од страните до сèдја јавите. Втората димензија на државјанството се однесува на југолите и одговорностите што им припаѓаат на припадниците на една заедница во хиерархијата на поседува одлука. Демократските општества се основани на принципот дека припадниците на заедницата имаат право да одлучуваат во водењето на работите во нивната заедница. Алокативната димензија на државјанството во една заедница се однесува на тоа како материјалните ресурси се поделени во заедницата меѓу нејзините припадници.

<sup>8</sup> Исто.

<sup>9</sup> Bellamy, R., Castiglione, D. and Shaw, J. 2006: *Introduction: From National to Transnational Citizenship: Making European Citizens: Civic Inclusion in a Transnational context*. Richard Bellamy, Dario Castiglione and Jo Shaw, Palgrave Macmillan, New York: 2.

Важноста на оваа димензија на државјанството значително се зголемила со експанзијата на социјалните функции на модерната држава. Трите составни дела на државјанството имат важна легитимирачка улога за начинот на којшто заедницата е внатрешно организирана. Како резултат на тоа, државјанството има важна интеграциона функција како вид „социјален лепак“, за да ја држи заедницата заедно.<sup>10</sup>

Други автори сметаат дека поимот „државјанство“ е составен од два елементи – права и идентитет (припаѓање). Секој од овие елементи мора да биде практикуван во одреден географски контекст, независно како тој географски контекст е дефиниран.<sup>11</sup>

Доколку поимот „државјанство“ го сведеме на неговите два составни дела – права и идентитет, тогаш веднапак може да се каже дека од тоа произлегуваат две димензии – либерална и комунистичка. „Државјанството е неминовно врзано за идентите за индивидуалните права од една страна и за приграденоста за одредена заедница од другата.“<sup>12</sup> Во оваа насока, лебатата за државјанството е поврзана со различните теоретски школи – либералната, којашто потемира културната или етничката солидарност на групата, и комунистичката, којашто ја негираат идентитета за создавање на политичката заедница како заедница на индивидуи, кои во исто време се конститутивни групи што имаат сопствен идентитет. Така, нотирајќи го проблемот, Ronald Beiner (Ronald Beiner) ја потенцира тензијата меѓу егалитарните елементи на заедничкото државјанство, и кажува дека она што е заедничко меѓу различните културни или етнички групи може да се подреди на терминот „партикуларен идентитет“. Истиот автор смета дека проблемот кога се развива кохерентна и реалистична концепција на државјанството е како да се справат две спротивставени визии, либерален унисверзализам и нелиберален партикуларизам, и тоа го нарекува „универзално партикуларна загатка“.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Bellamy, R., Castiglione, D. and Shaw, J. 2006: *Introduction: From National to Transnational Citizenship: Making European Citizens: Civic Inclusion in a Transnational context*. Richard Bellamy, Dario Castiglione and Jo Shaw, Palgrave Macmillan, New York: 5.

<sup>11</sup> Heater, D. 1990: *Citizenship: The Civic Ideal in World History, Politics and Education*, Longman, London and New York: 318.

<sup>12</sup> Kymlicka, W. and Norman, W.: „Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory“, стр. 283, <http://mfs.uchicago.edu/public/institutes/2006/citizen/prereadings/kymlicka.pdf>, пристапено на 8.3.2015.

<sup>13</sup> Beiner, R. 1995: "Why Citizenship constitutes a Theoretical Problem in the Last Decade of the Twentieth Century", R. Beiner(ed.), Theorizing citizenship, State University of New York Press, Albany: 14.

Единствениот излез од оваа г.н. загатка, Бајнер ја гледа во дефинирање трет концепт на државјанство. Таквиот концепт, според него пред сè е потребно да ги земе предвид зголемиенот социјален и културен плурализам на модерното општество, и го нарекува „республикански“, бидејќи го основа на граѓанските корени (брски). „Потребно е сите државјани да се согласат со една култура којашто е национално-граѓанска, а не национално-етничка. Тоа се однесува на политичка, а не социјална лојалност.<sup>15</sup> Важно е овие да се каже дека правната содржина на државјанството е оградена од националниот идентитет, којшто се базира на „етнос“. Кога станува збор за етносот, потребено е да се знае дека во него не може да се стане член врз основа на волјата. Затоа етносот не може да биде основа за државјанство, и кога се зборува за карактеристики кои го одредуваат етничките идентитети.

Наместо тоа, идентитетот треба да биде основан на демократски уставни принципи, коишто се вкоренети во политичката култура што служи како заедничка основа. Активноста на државјаните кои ги користат своите граѓанските права го генерира овој идентитет и создава основа за сопнополитичка когезија. *Демосот* кој ја создава политичката асоцијација е потенцијално икономичен за сите оние кои остануваат највор правно, социјално и физички или икономичен за сите оне кои во нивниот приватен живот имаат специфична концепција за доброто или различно етно-културно потекло. Овде станува збор за функционалниот принцип што се користи во молерните либерални теории. Во либералното политичко уредување, државата треба да остане неутрална во однос на различните концепции за животот што го имаат поединниците.

Во таа насока, теоретичарот *John Rawls* (Џон Равлс) создава теорија во којашто дава објаснување за концептот на „либерално демократско државјанство“. Имено, овој теоретичар дава аргумент за создавањето државјанство врз основа на споделен идентитет (*shared citizenship identity*) – концепција што одговара на културниот и етничкиот плурализам на модерните јавнества и што може да создаде заеднички идентитет.<sup>16</sup> Той при тоа тврнува од фактот дека постојат три основи за политички ред: 1. Првата се основа на универзално прифаќање на некоја сеофатна морална доктрина; 2. Втората ја нарекува „модус vivendi“<sup>17</sup>; 3. Трета се основа на премногу голем консензус.

Кога се поставува прашањето: „Која сè овие основи за политички ред може да гарантира стабилност и сподјаланство?“, овој теоретичар одговора дека тоа е иштегата за наобаѓање консензус за политичката концепција на правдата. Коренот на консензусот, според Џон Равлс е заедничката политичка култура, којашто претставува заеднички имените во којшто се вкоренети уставните принципи, па оттаму може да се создаде државјанство со заеднички правен и политички идентитет.<sup>18</sup> Постоја јасна дистинција помеѓу тоа како ние се разбирааме себеси како државјани на одреден политички систем и како ние се однесуваме во приватните работи, и оттука Џон Равлс тврди дека членовите на либералните демократии поседуваат двоен идентитет, што резултира со два вида поврзаност. Во нивните животи, тие сите имаат различен став во однос на тоа што е вредно во нивните животи, и тоа го претставува нивниот „институционален идентитет“. Но тие исто така поседуваат и јавен или „институционален идентитет“.<sup>19</sup>

Џ. Равлс упака тврдите дека консензусот што резултира со политичка концепција за правдата, којашто се дели низ политичката заедница, генерира заеднички идентитет и уште повеќе генерира заеднички идентитет којшто се основа на државјанство и овој идентитет има тенденција да ги замени рима-ласките идентитети, коишто се основават на пример на етничитетот.<sup>20</sup> Во овој контекст е потребно уште да се нагласи дека идејата за либерално демократско државјанство, т.е. за институционален идентитет има договорна основа, и идејата за „двојниот идентитет“ е основниот елемент на оваа договорна теорија.<sup>21</sup>

Според некои теоретичари, вториот составен елемент на државјанството е идентитетот, и тој подразбира постоење демократски процеси што се базираат на демократиските принципи и социјалната правда. Така постои тврдење дека пролетуралино-институционалните механизми што се основават на институционалните дизајни на либералните уставни демократии, не се доволни да посредуваат помеѓу јавната и приватната сфера, и затоа е потребен дополнителен елемент којшто ќе го запиши чуството на заседините.<sup>22</sup> Тој дополнителен елемент е граѓанското општество.<sup>23</sup> Доколку оваа се преведе на европското ниво, истиот автор сутернира дека за да се генерира чувство на заедничкиот на европскиот ниво, потреба е создавање европско граѓанско општество со интересни групи, нивладини организации, граѓански движења и партиски систем што одговара на европската арена.

Значи, современите добати за државјанството се водат помеѓу либералната, комунистичката и республиканска школа. Секоја од овие школи потен-

<sup>15</sup> *Исто.*  
<sup>16</sup> Lehnig, P. B.: „European Citizenship: Towards a European Identity?”, Working Paper Series in European Studies, Volume 2, Number 3, str. 10, <http://spraport.lss.wisc.edu/sites/uw-madison-ces.org/files/lehnig.pdf>, пристаплено на 9.3.2015.

<sup>17</sup> „Модус vivendi“ означува договор што им овозможува на завојуваните страни да функционираат во мир, сè додека не се постигне краен договор; латинска фраза којашто означува договор помеѓу две страни што имаат различно мислење, за посвети

виде: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/modus%20vivendi>, пристапено на 10.3.2015.

<sup>18</sup> Percy B. Lehnig, види оп. цит. дело стр. 12.

<sup>19</sup> Percy B. Lehnig, види оп. цит. дело стр. 13.

<sup>20</sup> *Исто.*

<sup>21</sup> *Исто.*

<sup>22</sup> Percy B. Lehnig, види оп. цит. дело стр. 17.

цира еден од составните делови на државјанството (објаснети во текстот погоре) и ги занемарува останатите. Припадниците на либералната струја го застапуваат ставот дека државјанството е механизам за остварување на правата. Тие се фокусираат на апоктивната димензија и тврдат дека сите граѓани имаат еднакви права. Од друга страна, комунистичката школа на државјанството гледа како на модел којшто означува припадност. Тие се фокусираат на волунтаристичката димензија на државјанството и сметаат дека државјанството е модел преку којшто заедничките културни и етнички карактеристики на граѓаните доаѓаат до израз. На крајот, республиканското сфаќање за државјанството на него гледа како на модел за партципација на граѓаните. Тие инсистираат на одлучувачката димензија што ја има државјанството, и граѓаните го дефинираат во една класична смисла како носител на определени граѓански атрибути, преку коишто тој партципира во носењето на одлуките во заедницата.

Според либералите, демократијата е еден начин, и тоа не секогаш најдобриот начин, на којшто поединците го остваруваат и осигуруваат своето право на државјанство. Дотолку повеќе што во глобалното и потрошувачки ориентирано општество, според нив, правото и регулаторите можат да даваат поголеми гаранции за индивидуалните права. За припадниците на комунистичката школа, државјанството постои само тогаш кога народот или *демосот* делат заеднички добра и вредности, преку приталноста во релативно хомогената политичка заедница. За республиканите, државјанството е начин за активно вклучување на граѓаните, не само во носењето на правото туку и за овозможување систем на контрола на регулаторите, од граѓаните.<sup>23</sup>

Погоре споменатите модели на државјанство не се ексклузивни, тико повеќето од постојечите видови државјанство, како што е и случајот со државјанството на ЕУ, имаат генерализација во себе да вклучат елементи од сите три модела.

## 2. Државјанство на ЕУ – теоретски аспект

Дебатата за државјанството на ЕУ е потребно да се стави во контекст на зголемените интереси на граѓаните на ЕУ, ја неговата улога. Така државјанството на ЕУ најпрво се развило во правен и административен дискурс,

којшто имал за цел да даде дефиниција за специфичните, претежно економски права и слободи што ги последувале граѓаните на државите-членки во судскиот систем на ЕУ, којшто бил во зародок. Дискусиите што често се отворал во рамките на ЕУ, а се обврзани со легитимноста на одлуките на институциите, го забрзали и развојот и дефинирането на правната природа на државјанството на ЕУ, и како што ќе се види во текстот што следува,

државјанството на ЕУ има дел од карактеристиките коишто на државјанство то му ги препуштува либералната школа, како модел што се базира на остварување на правата. Сепак, потребно е да се каже дека државјанството на ЕУ има и елементи на комунистичкиот модел, бидејќи да се поседуваат правата на коишто инсистира либералиот правел, сепак е потребно да биде исполнет условот за припадност на националноста на една од државите-членки на Унијата. Во меѓувреме, республиканските елементи на државјанството на ЕУ остануваат да билат негова Ахилова петица.<sup>24</sup>

Европското државјанство, описано од Перси Лехнинг, е состојба според којшто народите од различни нации ќе имаат слични права пред европските судови и јавните службенини. Она што недостасува во оваа тврдње е концепција и конструкција на европското државјанство, каде лутот ќе делат заеднички идентитет и заедничка цел. Некои критичари се прашуваат: Тогаш зашто ни е потребно европското државјанство? Бидејќи државјаните на државите-членки поседуваат права и имаат одговорност што произлегуваат од органите на Унијата, а не од националните парламенти. Сепак, бидејќи овие органи не ја претставуваат волјата на европските народи или демосот, постои легитималистка празнина во Унијата, којшто е предизвикана од расечката мок на ЕУ и од недостатокот на согласност од државите на државите-членки. Во оваа точка е потребно создавање европско цивилно општество, којшто, според Лехнинг, исто како што ја генерира волјата меѓу страните на национално ниво, ќе го постигне тоа и на европско ниво.<sup>25</sup> Овој автор смета дека легитималистката празнина што постои во Унијата може да биде надмината со доделување надлежност за одредени прашања на органите на супранационалната заедница, во форма на транснационален федерализам.<sup>26</sup> Европското државјанство, сратено според овој теоретичар, не повлекува одговорност само за одредени држави на Европската унија туку за сите држави. Тие може да станат членови на Федерацијата врз основа на одредби коишто се основаат на консензус што се прекопчува. Овој консензус ќе генерира државјанство врз основа на споделен идентитет (*shared citizenship identity*), којшто ќе има задача да ги суштингира сите ривалски идентитети што се основаат на национална припадност и ќе финансира со создавање уставен патриотизам на федерално ниво.<sup>27</sup> Прифатено е дека во рамките на ова државјанство, којшто се основа на споделен идентитет, граѓаните немаат спешен јазик, етничко или културно потекло, тико дека наместо тоа, создаваат мултикултурни општества. Соодветно на тоа, европскиот језик не е основан врз основа на етничка хомогеност, тико означува хетерогеност и плуралитет.

<sup>23</sup> Bellamy, R., Castiglione, D. and Shaw, J. 2006: *Introduction: From National to Transnational Citizenship, Making European Citizens: Civic Inclusion in a Transnational context*, ed. Richard Bellamy, Dario Castiglione and Jo Shaw. Palgrave Macmillan, New York: 7.

<sup>24</sup> Bellamy, R., Castiglione, D. and Shaw, J. 2006: *Introduction: From National to Transnational Citizenship, Making European Citizens: Civic Inclusion in a Transnational context*, ed. Richard Bellamy, Dario Castiglione and Jo Shaw. Palgrave Macmillan, New York: 10.

<sup>25</sup> Liza Tsakki, види ов. чит. депо стр. 165.

<sup>26</sup> Percy Lehning, види ов. чит. депо стр. 258.

<sup>27</sup> Percy Lehning, види ов. чит. депо стр. 262.

Еден од теоретичарите кои жестоко се противат на концептот на европско државјанство е Раймунд Ајрон (Raymond Aron), кој тврди дека професионалните службеници во Брисел, формирале бирократија што е одделена од демократските процеси. Така тој, на правата што произлегуваат од државјанството гледа како на нешто што не може да биде гарантирано од кој било друг, освен од државата или поточно од националната држава, но не и од ЕУ, којашто воопшто не е држава.<sup>28</sup> Постојат уште поголеми критичари на европското државјанство. Елизабет Механ тврди дека државјанството на Унијата има симболично значење и служи за да се камуфилира недостатокот на вистински развој на полето на социјалните права.<sup>29</sup> Друг теоретичар, кој е уште поддржан во своите сфаќања, тврди дека никој не се вљубува во заедничкиот пазар, и затоа креагорите на политики во ЕУ инвестираат толку голем политички капитал во една толку проблематична конструкција како што е европското државјанство. На тоа упатуваат и малкуте одредби коишто го регулираат европското државјанство во Договорот од Маастрихт, со којшто, според некој биле воведени неколку нови права за државите-членки на Унијата, но ниту една обврска. Некој од објаснувањата што се понудени се дека Унијата била фрустрирана од нефлексибилноста и мобилноста на европскиот пазар на труд, и сакала да изгради единствен пазар на којшто државите – работници, ќе гледаат како на нивни домашен пазар на трудот. Постепено тоа би водело до зајакнување на легитимноста на ЕУ, со поттикнување чувства на притапност, што подоцна би прераснале во нови основни за поврзаност со Унијата.<sup>30</sup>

*Joseph Weiler* (Joseph Weiler), еден од аналитичарите на европското управување, тврди дека ЕУ промовира потрошувачки политички стил, каде што Унијата е продукт во контекст на новиот развој. И само создавање европски *делиос* може да го изменчи тоа. Тој смета дека проблем е како да се создаде европски *делиос* без тоа да биде транснационалниот начин на градеже на нацијата. Како решение на проблемот, овој автор предлага Г.Н. „грет пат“, којшто се основа на учението на Јирген Хабермас за установен патриотизам, и Според Вајлер, патриотизмот е одвоен од државјанството, и акцентот го става на европскиот супранационален идентитет. На тој начин што објаснува дека постојат две вклучуващи идентитети, тој поделува ЕУ на политички и приватни кругови, со што кина се објаснуваат и посредените интереси да пристапаат на повеќе „демони“. На тој начин, супранационалната ЕУ може да има привилегија и модернизицка улога во развојувањето на политичките и граѓанските права од нивната национална рамка. Крис Шор (Cris Shore) го

критикува така предвиденот супранационален модел на Вајлер, поставувајќи прашање: „Дали е можно постоење на демократија без постоење ЕУ *делиос*?“ Шор смета дека тоа не е можно и уште повеќе тој тврди дека, билј-дено без постоење европски *делиос*, тогаш и европското државјанство што е воведено без постоење европска јавност, европски медиуми или пан-национални политички партии е илузорна фабриканција.<sup>31</sup>

### 3. Државјанство на ЕУ – правна позадина

Основата за создавање државјанство на ЕУ можеме да ја побараме уште во првите основачки договори. Според некои автори, иако концептот за европското државјанство се уште не бил споменат во тоа време, два важни настани придонеле за развојот на терминот „европски државјани“. Тука во прв план се мисли на ДЕЕЗ и одредбите што се однесуваат на слободно движење на работниците (чл. 48 и 51 ДЕЗ), како и на подзаконските акти што биле донесени во согласност со овој Договор. Така биле донесени акти што се однесувале на слободното движење на работниците и нивните семејства, како и мерки за координирања на националното законодавство, со коишто ќе се осигура слободното движење на работниците и нивните семејства. Врз основа на овие одредби, Европскиот суд на правдата има развиено широка практика. Така на пример, го има развиено концептот за работникот, и тој се однесува и на оние кои работат половина работно време, оние чијшто приход е помал од национално утврденот минимум, како и оние кои се на обуки. Во оваа смисла треба да се каже дека Судот на правдата ги зголеми правата од областа на образованите на работниците и нивните семејства. Меѓутоа, она што се смета дека е камен-темелник за создавањето на ЕУ е одлука на Судот на правдата во случајот *Gend and Loos*, државјани, е одлука на Судот на правдата од холандска компанија којашто се жалеше пред Судот за што беше покренат од холандските власти, за продукути од Германија. Преседанот што во овој случај беше направен од Судот е поддржан во позитивната одлука дека „специјалниот минимум можат да поднесат жалба до Судот, во случај на економска дискриминација од национал-дека британскиот посетител кој бил отрабен во метро во Париз, ги поседува

погодијат правото на работниците и нивните семејства да ја поддржат нацијата<sup>32</sup>“. Години Години, Европскиот суд ќе ја поддржи и оваа одлука, иако ќе се објаснува како право за недискриминација (члени 7 и 27 ДЕЗ), истата ја примири на обезбедување запштета на државите-членки, кога се наобгат на посета или престојуваат во друга држава-членка на Унијата. Познати случаи од оваа област се *Sonck*<sup>33</sup> и *Cititneijer*<sup>34</sup>. Во првият случај, Судот донел пресуда дека британскиот посетител кој бил отрабен во метро во Париз, ги поседува

<sup>28</sup> Liza Tsaliki, види оп. цит. дело стр. 166.

<sup>29</sup> Meehan, E. 1997: *Political Pluralism and European Citizenship*, Citizenship, Democracy and Justice in the New Europe, eds. Percy B. Lehning and Albert Weale, Routledge, London: 69.

<sup>30</sup> Liza Tsaliki, види оп. цит. дело стр. 166.

<sup>31</sup> Weiler, J. 1999: *The Constitution of Europe: Do the New Clothes Have an Emperor?* and Other Essays on European Integration, Cambridge University Press, Cambridge: 341.

<sup>32</sup> Shore, C. 2004: *Whither European Citizenship? Eros and Civilization Revisited*, European Journal of Social Theory 7, 27-44, <http://est.sagepub.com/content/7/1/27.abstract>, пристапено на 23.3.2015.

<sup>33</sup> Случај C-26/62, Van Gend and Loos against the Dutch Tax Administration, (1963), ECR 1.

<sup>34</sup> Случај C-186/87 Cowan v. Le tresor public (1989) ECR 195.

<sup>35</sup> Случај 293/83 Gravier v. City of Liege (1985) ECR 593.

истите права како француските државјани и може да побарува средства од фондот за компензации за кривични дела. Во вториот случај, Судот пресудил дека државјанин на Франција, кој престојува во Белгија, ги има истите права за достапност на високото образование како и државјаните на Белгија. Во овој случај, Судот одлучувал врз основа на правото за недискриминација и одлучил дека на студентката не смее да ѝ се наплатува партиципација за школување, бидејќи не била предвидена за државјаните на Белгија.

Врз основа на погре изнесеното, постојат автори кои тврдат дека „државјанството“ постоело и пред неговото воведување со Договорот од Мастрихт, и тоа се базирало на одредбите за слободно движење, и затоа може да биле уште дефинирани како „пазарно државјанство“. Бидејќи овие одредби биле предвидени со основачките договори, се смета дека имало за цел да ја унапреди економската интеграција на државите-членки. Оттука може да се каже дека трансформацијата на концептот на европско државјанство во политички концепт, се случи со Договорот од Мастрихт. Државјанството беше ставено на агенда на *интерговернменталната* конференција за политичката унија, којашто се одржа во 1990 и 1991 година, како резултат на меморандумот предложен од Шпанија, којшто повикувал на воведување т.н. „специјални права“ за државјаните на државите-членки и во чијашто основа би биле основните права. Сепак, корените за политичкиот концепт на специјални права за државјаните водат до дебагата на Самитот, одржан во Париз, 1974 година, и известувајот подготвен во 1984 година од Алонино Комитетот<sup>36</sup> (Addonino Committee) за „народот“ на Европа. Во Извештајот пуштува дека Европскиот совет смета дека е големо значење за Заедницата да се одговори на очекуваната на народите на Европа, со усвојување мерки за зајакнување и промовирање на идентитетот и создавање претстава за него, пред граѓаните и пред останатот свет. За таа цел било планирано да се конституира ад хок комитет, којшто ќе биде составен од претседатели на државите и владите на државите-членки. Понатаму, во овој Извештај била потиграна согласност на Европскиот совет за издавање европски пасоп. Било предвидено ад хок комитетот да ја испита потребата од создавање симболи на Заедницата, како знаме и химна, формирање европски спортски тим, ражионализирање на прокуратурните процедури и создавање европска юнита.<sup>37</sup>

Со Договорот од Мастрихт е предвидено државјанството на Унијата, а единствен услов за негово стекнување е национално државјанство на државите-членка на Унијата, што останува во ексклузивна надлежност на државите-членки.<sup>38</sup>

Правата коишто се однесуваат на европското државјанство, предвидени со Договорот од Мастрихт, се следните:

1. Право на престој и слободно движење на сите граѓани на Унијата.<sup>39</sup>

Вториот амандман коишто е направен со подоцнежните договори се однесува на ова право. Имено, со Договорот од Ница е предвидено Советот да одлучува со квалификувано мнозинство на гласови и во постапка на 'соодлучување' со Европскиот парламент, кога усвојува мерки што се однесуваат на имплементирање на ова право.<sup>40</sup>

2. Право на државјаните на државите-членки да избираат и да бидат избрани на локални или европски парламентарни избори, кога престојуваат во друга држава-членка и да ги имаат истите услови како националните граѓани на тата држава-членка.<sup>41</sup>

3. Право на дипломатска или конзуларна заштита, кога се наоѓаат на територија на трета земја којашто не е држава-членка на Унијата, во амбасадата или конзулатот на државата-членка на Унијата.<sup>42</sup>

Иако не е изрично предвидено со одредбите коишто се однесуваат на државјанството, сепак, на листата на овие права може да се подаде и правото да се пристапи до документи под услови предвидени со закон. Овие права не се предвидени само за државјаните на државите-членки на Унијата, туку се однесуваат на сите граѓани кои престојуваат на територија на држава-членка.

На крајот, потребно е да се каже дека во членот 17 став 2 од Договорот од Мастрихт е предвидено дека „граѓаните на Унијата ќе ги уживават правата предвидени со овој Договор и ќе бидат обврзани на должностите што произлегуваат од истото“.<sup>43</sup> Ова право е поврзано со правото на недискриминација, коишто е исто така предвидено во овој Договор.<sup>44</sup>

Членот 22 од Договорот го гарантира понатамошниот развој на правото за државјанство на Унијата. Имено, во овој член е предвидено Комисијата да доставува периодични извештаи до Европскиот парламент за европското

<sup>39</sup> Член 13 од Договорот од Мастрихт, <http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf>, пристапено на 19.2.2015.

<sup>40</sup> Сепак тута не спаѓаат прашањата поврзани со пасопите, личните карти, дозволите за престој или правата поврзани со социјална заштита и социјална контрола.

<sup>41</sup> Член 19 од Договорот од Мастрихт, <http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf>, пристапено на 19.2.2015.

<sup>42</sup> Член 20 од Договорот од Мастрихт, <http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf>, пристапено на 19.2.2015.

<sup>43</sup> Член 20 од Договорот од Мастрихт, <http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf>, пристапено на 19.2.2015.

<sup>44</sup> Член 17 став 2, од Договорот од Мастрихт, <http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf>, пристапено на 19.2.2015.

државјанство и воведување скратена постапка за поднесување амандман на Договорот, поврзани со европското државјанство на предлог на Европската комисија и по консултација со Европскиот парламент. Тие промени понатаму е потребно да бидат ратификувани во сите држави-членки на Унијата, во согласност со нивните устави.

По воведувањето на државјанството на Унијата, реакциите во јавноста биле поделени. Едните мислеа биле оптимистички и на одредбите што го регулираат европското државјанство гледале како одредби коишто придонесуваат за уште побиско политичко интегрирање на ЕУ, додека оние кои сакале да го негираат достигнувањето што било постигнато со одредбите предвидени со Договорот од Мастрихт, тврделе дека тие не се имашто ново и материјално што е регулирана со нив е веќе регулирана со *acquis*.

Пред да се каже како државјанството на ЕУ е регулирано со Договорот од Лисабон, потребно е да се направи една кратка анализа на одредбите со коишто било предвидено да се регулира оваа матерija со Договорот за воспоставување устав на Европа, којшто некад никогаш не стапи на сила, сепак е реформаторски во однос на измените што биле со него предвидени. Одредбите што го регулираат државјанството на Унијата биле предмет на дискусија за време на Конвенцијата за иднината на Европа и составниците што се одржале во февруари 2002 и јули 2003 година и финансирале со *интереграториенталната конференција*, што се одржала во јуни 2004 година. Така, важно е да се напомене дека во најраните фази на преговарањето за време на Конвенцијата, било предвидено европското државјанство да биде двојно државјанство (на Унијата и национално државјанство). Сепак, на крајот бил постигнат компромис, и европското државјанство било дефинирано како дополнување на националното државјанство.<sup>46</sup> Истата група права што се предвидени со Договорот од Мастрихт (правот на слободно движење, право на гласање, правот на дипломатска и конзултарна заштита), остануваат како основа и во Договорот за воспоставување устав на Европа. Разлика има во понатамошните одредби. Имено, со ДЕЗ беше исклучена можноста за усвојување мерки, които се однесуваат на пасопотите, личните карти, дозволите за престој и слични позории, како и мерки за сопственачки ѕвездини и сопственка колирида.<sup>47</sup> Со Договорот од Европа се вклучија и вклучуваат предвидено усвојувањето на овие мерки да бидат објект на едногласно одлучување на Советот.

Интересно е да се каже и тоа дека невладините организации во раната фаза на работата на Конвенцијата, побирале да се прошири опсегот на дејноста на државите што не се држави-членки на Унијата, а кои имал постојано правно регулирано живеелиште во држава-членка на Унијата. Ваквата иницијатива била величка отфрлена, со образложение дека токму државјанството на Унијата ја прави дистинцијата помеѓу државјаните на Унијата и државјаните на државите што не се членки на Унијата. Ова прашање било покренато во контекст на безбедносната агенција што произлегла по настапите од 9/11. Тогаш биле преземени голем број мерки од надлежноста на правдата и веднаш третните работи, за да се востановат и зачинат границите на она што се нарекло „утврдена Европа“. Така било предвидено „Унијата на нејзините држави“ да им понуди слобода, заштита и правда во рамките на територијата, без внатрешни ограничувања и слободен пазар каде што конкуренцноста е слободна и лојална,<sup>48</sup> притоа оставајќи го отворено прашањето за заштита на интересите на милиони резиденти кои не се државјани на ЕУ. Сепак, една одредба да ја обврзува Унијата да изгради рамка на заедничка политика за азии, имиграција и надворешна контрола на границите, којашто ќе биде формирана од државите на земји што не се членки на Унијата.<sup>49</sup>

Некои од одредбите што биле предвидени со Договорот за воспоставување устав на Европа, којшто зарали неуспешните референдуми во Холандија и Франција не стапил на сила, соодветно беа искорпорирани во подоцнежниот Договор од Лисабон.

Кога стануваше збор за Договорот од Лисабон, треба да се каже дека во првата одредба од овој Договор може да се видат разликите помеѓу овој Договор и Договорот за воспоставување устав на Европа, во однос на европското државјанство. Така, во првиот член од Договорот за воспоставување устав беше предвидена една *членка* и го требаше да гласи: „Изразувајќи ја волјата на државјаните и државите на Европа, овој Устав ја воспоставува Европската Унија на којашто државите-членки ѝ подскутуваат за постигнување на заедничките цели“.<sup>50</sup> Вака формулиран овој член, треба да се каже дека ја дава основата за уставните овластувања на Европската унија, а преку повикувањето на волјата на државите и државите на Европа, овој Устав ја воспоставува Европската унија како јединствено управуващество. Тоа ќе е случај со Договорот од Лисабон. Имено, првиот член од Договорот од Лисабон гласи: „Со овј Договор, воставите Договорите страни меѓу себе основават Европск

<sup>46</sup> Член I-10, Договор за воспоставување устав на Европа, Official journal of the EU, C 310, V24, 16 december 2004, <http://www.lexnet.de/law/download/treaties/Con-2004.pdf>, пристапено на 26.2.2015.

<sup>47</sup> Член I-125 став 2, Договор за воспоставување устав на Европа, Official journal of the EU, C 310, V24, 16 december 2004, <http://www.lexnet.de/law/download/treaties/Con-2004.pdf>, пристапено на 19.2.2015.

<sup>48</sup> Член I-125 став 2, Договор за воспоставување устав на Европа, Official journal of the EU, C 310, V24, 16 december 2004, <http://www.lexnet.de/law/download/treaties/Con-2004.pdf>, пристапено на 26.2.2015.

<sup>49</sup> Член I-3 став 2, Договор за воспоставување устав на Европа, Official journal of the EU, C 310, V24, 16 december 2004, <http://www.lexnet.de/law/download/treaties/Con-2004.pdf>, пристапено на 26.2.2015.

<sup>50</sup> Член III-257 став 2, Договор за воспоставување устав на Европа, Official journal of the EU, C 310, V24, 16 december 2004, <http://www.lexnet.de/law/download/treaties/Con-2004.pdf>, пристапено на 26.2.2015.

унија, на којашто државите-членки ѝ ги пренесуваат своите надлежности за да ги остварат своите заеднички цели. Овој Договор означува нова фаза во процесот на создавање потесна унија меѓу народите на Европа, во којашто одлучуваат колку што е можно посторено и поблиску до граѓаните.<sup>52</sup>

Она што е заедничко за двата договора е тоа што и Договорот за воспоставување устав на Европа и Договорот од Лисабон содржат голем број одредби што се описуваат на демократските начела, што не беше случај со претходните договори. Така, членот 17 од Договорот од Лисабон гласи: „Во сите свои активности, Унијата го понигува начелото за единаквост на своите граѓани, кои добиваат еднакво внимание од институциите, тената, канцелариите и агенциите. Секој државјанин на држава-членка е државјанин на Унијата. Европското државјанство е дополнително и не го заменува националното државјанство“.<sup>53</sup>

Договорот од Лисабон вклучува во себе права, слободи и принципи што биле прифатени уште со Повелбата за основните права на ЕУ. Во овој Договор е предвидено дека за заштита на овие права и слободи во Унијата, ексклузивно надлежен е Судот на правдата на Европската унија. Задача на Европската агенција за Основните права (којашто е основана во Виена, во 2007 година) е да овозможи професионална поддршка на европските држави за сите овие прашања. Европската унија е заедница на вредности, а доказ за тоа е и одредбата 1а од Договорот од Лисабон, којашто гласи: „Унијата е основана на вредностите за почитување на човековото достоинство, слободата, демократијата, единството на правото и почитувањето на човековите права, вклучувајќи ги и правата на личата кои припаѓаат на малцинствата“. Токму овие вредности, според некои автори претставуваат содржина на европскиот идентитет.<sup>54</sup>

#### 4. Заклучок

Иако мнозина теоретичари на европското државјанство гледаат како на лекоративен и символичен институт, којшто воведе мошне новини во претходно постојечкото право на слободно движење и престој. Сепак, правото на европско државјанство воведува и активна и пасивна легитимација за локалните и парламентарните избори во Европскиот парламент, во државата-

<sup>52</sup> Член 1 Договор од Лисабон, (2010/C 83/01)EN 30.3.2010 Official Journal of the European Union C 83/1, <http://www.sep.gov.mk/data/file/Publikacii/Dogovor%20od%20Lisabon%20.pdf>, пристапено на 5.3.2015.

<sup>53</sup> Член 17 Договор од Лисабон, (2010/C 83/01)EN 30.3.2010 Official Journal of the European Union C 83/1, <http://www.sep.gov.mk/data/file/Publikacii/Dogovor%20od%20Lisabon%20.pdf>, пристапено на 5.3.2015.

<sup>54</sup> Laszlo, M. and Versteegh, C. 2010: *European Citizenship as a New Concept for European Identity*, Acta Universitas Sapientiae European and Regional Studies, vol.1, no.2:161-169, <http://www.acta.sapientia.ro/acta-euro/Cl-2/eur12-2.pdf>, пристапено на 17.3.2015.

членка на престој, право на заштита од конзулатарните и дипломатските власти од секоја држава-членка, каде што државата-членка на државанинот нема свое претставничество и право на пристап до несудски средства од напомест на штета преку европскиот објусман и преку петидија до Европскиот парламент. Во прилог пак на тврдењето за невоведување новина, со европското државјанство оди тоа што во одредбите за европското државјанство изрично не се предвидени одредби што ќе се описуваат на обврските на европските држави. И уште скромно поставената содржина на европското државјанство во споредба со одредбите за националните држави, коишто се т.н. триптих од граѓански, политички и социјални права и обврски, сосема легитимно дозволува да се каже дека европското државјанство не е ништо повеќе од бледа сенка на неговиот национален пандан. Понатаму, националното државјанство дозволува граѓански права и побарувања на основа на историски развиената припадност во историската заедница, а европското државјанство се појавува како резултат на економските права што се примарно создадени за да се огловори на потребите на пазарната интеграција. Некои теоретичари тврдат дека државјанството на Унијата е очигледна слика на пред-мастришкото пазарно државјанство, коеншто означува лабана и фрагментирања на форма на државјанство што е создадено за да ја оплесни европската интеграција. И уште дека минималистичката концепција за европското државјанство им дава важност на економските приоритети на индивидите, за цена на другите значајни лименции на државјанството, како што се активно вклучување и политичка партципација во управувањето, култивирања на чувството за поплитичко припаѓање, специјални задолженија за граѓаните и др.<sup>55</sup>

Голем број теоретичари сметаат дека е потребно да се истакне приоритетот на националното државјанство, со тоа што ќе се потенцира деривативната природа и слабата содржина на европското државјанство. Сепак, и покрај таквите тврденија, државјанството на ЕУ прerasна во институт за којшто имаше голем број интервенции и од Европскиот суд на правдата во последните години, и придонесе за донесување т.н. Граѓанска директива (Дир. 2004/38) што е во сила.<sup>56</sup> Трансформативниот потенцијал на државјанството на Унијата, односно промената од маргините во пентагор придонесе за поттикнување на испитување на процесот со којшто европското државјанство се стекна со специфичност и зголемена комплексност на односот со националното државјанство и формите на космополитското државјанство. За разлика од националното државјанство што е израз на силен национален идентитет и хоризонтални врски на припадност за нацијата којашто е замислена или како хомогена етнокултуролошка заедница (етничка нација)

<sup>55</sup> Kostakopoulou, D. 2007: European Union Citizenship: Writing the Future, European Law Journal, Vol.13.N.5: 623-646.

<sup>56</sup> European Parliament and Council Directive 2004/38/EC, OJ 2004 L 158/77

или како заедници со заеднички вредности (граѓанска нација), европското државјанство ќе помогне да се создаде европски народ (demos) и субјективна идентификација со ЕУ. Во прилог на оваа констатација оди и Европската комисија, којашто во нејзиниот трет извештај за државјанството на Унијата тврди дека „овој институт е извор на легитимитет за процесот на европската интеграција, преку зајакнување на учеството на граѓаните, и фундаментален фактор за создавање чувство за пртилдност на Европската унија меѓу граѓаните и за поседување вистински европски идентитет“.<sup>57</sup>

#### Користена литература:

1. Tsalki,Liza; *The Construction Of European Identity And Citizenship Through Cultural Policy*, European Studies 24 (2007).
2. Marshal, T.H. 1950: *Citizenship and Social Class and Other Essays*, Cambridge University Press, London.
3. Kostakopoulou, D. 2007: European Union Citizenship: Writing the Future, European Law Journal, Vol.13.N.5: 623-646.
4. European Parliament and Council Directive 2004/38/EC, OJ 2004 L 153/77
5. Laszlo, M. and Versteegh, C. 2010: *European Citizenship as a New Concept for European Identity*, Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies, vol.1, no 2:161-169, <http://www.acta.sapientia.ro/faculta-euro/C1-2/eur12-2.pdf>, пристаплено на 17.3.2015.
6. Weiler, J. 1999: *The Constitution of Europe: 'Do the New Clothes Have a Emperor?' and Other Essays on European Integration*, Cambridge University Press, Cambridge: 341.
7. Shore, C. 2004: *Whither European Citizenship? Eros and Civilization Revisited*, European Journal of Social Theory 7, 27-44. <http://est.sagepub.com/content/7/1/27.abstract>, пристаплено на 23.3.2015.
8. Договор за востоставување устав на Европа, Official journal of the EU, C 310, V74, 16 December 2004, <http://www.lexnet.de/law/download/treaties/Cou-2004.pdf>, пристаплено на 26.2.2015.
9. Договор од Лисабон, (2010/C 83/01)EN 30.3.2010 Official Journal of the European Union С 83/1, <http://www.sep.gov.mk/data/file/Publikacija/Dogovor%20od%20Lisabon%20 281%29.pdf>, пристаплено на 5.3.2015.
10. Договор од Маастрихт, <http://www.eurotreaties.com/maastrichtee.pdf>, пристаплено на 19.2.2015.
11. Случај C-26/62, Van Gend and Loos against the Dutch Tax Administration, (1989) ECR I.
12. Случај C-186/87 Cowan v. Le tresor public (1989) ECR 195.
13. Случај 293/83 Grawier v. City of Liege (1985) ECR 593.

Д-р Александар Ј. Спасов\*

#### ЛЕГАЛИТЕТ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

1.02 Препедна научна статија  
УДК:341.123:061.235

Прашанието за легалитетот на хуманитарните интервенции претставува не помалку контроверзно прашање во споредба со легитимитетот на тој концепт, што вообичаено се смета за најконтроверзно прашање во рамките на концептот на хуманитарните интервенции.

За потребите на овој труд, хуманитарните интервенции ќе ги дефинираме како „закана за употреба на сила надвор од државните граници од страна на држава (или група држави) со цел да се спречат или запрат широко распространети и тешки повреди на основните човекови права на елиминира не се граѓани на оние што интервенираат без дозвола на државата на чијашто територија се применива сила“.

И покрај тоа што, вообщично, во рамките на националните правени предели со применета на соодветните методи на толкување, релативно прецизно може да се утврди дали определено поведение е легитимо или нелегитимо, во рамките на постојечиот меѓународно право поредок, чијшто несомнено најзначаен дејств, тако не единствен, е системот на Обединетите нации.

анализата на легалноста на хуманитарните интервенции е, во основа, анализа на прашанието за употребата на сила во меѓународните односи. Употребата на сила во меѓународните односи е прашање кое е, пред сè, утврдено во Повелбата на ОН, но и во други акти, како што се определен број резолуции на Генералното собрание на ОН, но и прашање на меѓународното објектују право. Конечно, имајќи предвид дека основа за создавањето на меѓународни обичаји и признавањето на низните правен статус во меѓународното право е практиката на сликанување на државите во меѓународниот поредок, а тоа однесување е честотата неконстантно и зависно од политичките приоритети на државите, познати како национален интерес, тогаш може да се

\*Авторот е доцент на научната област воведни и теоретски правни науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Објавениот труд е делумна презентација на резултатите од истражувањето во рамките на докторската дисертација на авторот на тема „Современи теории за државниот суверенитет во меѓународниот поредок почету правниот позитивизам и државната одговорност“ одбраниена во јуни 2015 г. на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје под менторство на проф. д-р Георги Петрушевски.

<sup>57</sup> Third Report from the Commission on Citizenship of the Union, Brussels, 07.09.2001 COM(2001) 506 final, [http://www.southern-cross-group.org/archives/Overseas%20Voting/2001%20-%202009/European\\_Commission\\_Third\\_Report\\_EU\\_Citizenship\\_7\\_Sept\\_2001.pdf](http://www.southern-cross-group.org/archives/Overseas%20Voting/2001%20-%202009/European_Commission_Third_Report_EU_Citizenship_7_Sept_2001.pdf), пристаплено на 4.5.2015.

